

A high-angle, black and white photograph of a white Volvo V60 station wagon driving on a curved road. The car is positioned in the lower half of the frame, moving towards the right. The road is bordered by concrete barriers and metal railings, creating a sense of depth and curvature. The lighting is dramatic, with strong shadows and highlights.

VOLVO V60

& V60 CROSS COUNTRY

А К Ц И С К И Ц Е Н О В Н И К

АКЦИСКИ ЦЕНОВНИК VOLVO V60 CROSS COUNTRY

Мотори	Сила на моторот kW / KS	Цена (со вклучен ДДВ)	Volvo Cars Финансирање со 4,5% камата и 20% учество
--------	----------------------------	-----------------------	---

Дизел мотор

D4 AWD AT8 MOMENTUM	140 / 190	59.500 EUR 3.677.100 ДЕН	84 месеци по 680 €
---------------------	-----------	--------------------------	--------------------

V60 CROSS COUNTRY D4 AWD AT8 MOMENTUM

D4 2.0 дизел мотор, 140 kW (190 KS)

8-степен автоматски менувач

Погон на сите тркала

Електронски клима уред 2 зони

Систем за квалитет на воздухот CleanZone

Сензор за влажност

Централно заклучување со далечинско управување

12,3" дисплеј на инструмент табла

Електрично подесување на предните седишта по висина и лумбално

Пластичен држач за билети на преден ветробран

Управувач и рачка на менувачот обложени со кожа

12V приклучок напред

Сет патосници

Внатрешно осветлување средно ниво

Интегрирани кровни носачи

Двојни интегрирани издувни цевки

Електрични склопиви ретровизори со греење

LED светла

Ретровизори, кваки и браници во боја на каросеријата

Ограничувач на брзината

Темпомат

City Safe - заштита од судар со возила, пешаци, велосипедисти, поголеми животни

Систем за следење на линијата

Сензори за паркирање назад

Помош при движење на надолнини и угорнини

Сензор за дожд и светло

7 воздушни перничича

Whiplash заштита на рбет и карлица во седиштата напред

ISOFIX поврзување на задните седишта

Аудио ситем High Performance

Серво управувач со мултифункционални копчиња

USB конекција

Bluetooth

Препознавање на сообраќајни знаци RSI

Volvo On Call

Старт/Стоп систем

Сателитска навигација

Поврзување со Android и Iphone

Адаптивен темпомат со Pilot Assist

Систем за следење на мртв агол

Активни LED светла

Миенје на предни фарови

Корнер светло

Автоматско затемнување на внатрешен и надворешни ретровизори

Греење на предни седишта

Греење на малзници на бришачи

Електрично отворање/затворање на багажникот

Електрично спуштање на седишта и наслони позади

12V приклучок позади

Заштитна мрежа во багажникот

Резервно тркало со намалени димензии

Дополнително затемнети стакла назад

Избор на начин на возење Drive Mode

Сензори за паркирање напред

Камера назад

Хромирани лајсни на страничните прозори

Алуминиумски бандажи 235/45 R19